

**ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА**
Финансиски извештаи за годината
која завршува на 31 декември 2025
во согласност со Законот за
сметководство на непрофитни
организации и
Извештај на независниот ревизор

Јуни 2026, Скопје

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 3
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Биланс на приходи и расходи	4
Биланс на состојба	5
Извештај за промените во деловниот фонд	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 16

До:

Раководството на

**ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА (ЗАМП)
СКОПЈЕ**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА (ЗАМП), СКОПЈЕ (во понатамошниот текст Здружението), коишто го вклучуваат Билансот на состојба на ден 31 декември 2025 година, Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промени во деловниот фонд за годината која завршува на тој ден, како и белешките кон финансиските извештаи, вклучително и преглед на значајните сметководствени политики.

Според нашето мислење, приложените финансиски извештаи на ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА (ЗАМП), СКОПЈЕ ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Здружението на ден 31 декември 2025, како и резултатите на неговото работење и промените во фондовите за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Здружението во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на OMCEC) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на OMCEC кој е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготовка на објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија, како и за таква внатрешна контрола каква што раководството ќе утврди дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка. При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Здружението да продолжи под претпоставката на континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Здружението или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние што се задолжени за управување се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Здружението.

До:

Раководството на

ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА (ЗАМП), СКОПЈЕ
СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Здружението.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значително сомневање во можноста на Здружението да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Здружението да престане да работи според претпоставката на континуитет.

До:

Раководството на

ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА (ЗАМП), СКОПЈЕ
СКОПЈЕ


ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи (Продолжува)

- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управување, меѓу другото, и за планираниот опсег и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на нашата ревизија.

Скопје, 10 јуни 2026 година



Иван Богдановски
Овластен ревизор



Драган Димитров
Управител

БДО ДОО Скопје
Бул. Јане Сандански бр. 111, 3-ти кат
1000 Скопје

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за годината која завршува на 31 декември 2025
во илјади денари

	<u>Белешка</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Приходи од услуги	4	29.199	22.325
Сопствени приходи		462	800
ВКУПНО ПРИХОДИ		29.661	23.125
Оперативни расходи	5	(14.631)	(9.669)
Трошоци за вработените	6	(15.010)	(13.066)
ВКУПНО РАСХОДИ		(29.641)	(22.735)
Вишок на приходи над расходи пред оданочување		20	390
Данок на вкупен приход	7	-	-
Вишок на приходи над расходи по оданочување за годината		20	390

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Здружението на ден 25 февруари 2026 година и се потпишани во негово име од страна на:




Дујчо Павловски
Претседател на Управен Одбор

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на ден 31 декември 2025 година
во илјади денари

	<u>Белешка</u>	<u>31 декември 2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	8	6.292	1.012
Недвижности, постројки и опрема	9	27.312	19.913
		<u>33.604</u>	<u>20.925</u>
Тековни средства			
Останати побарувања	10	390	390
Депозити	11	221.299	220.074
Пари и парични еквиваленти	12	116.775	93.934
		<u>338.464</u>	<u>314.398</u>
ВКУПНИ СРЕДСТВА		<u><u>372.068</u></u>	<u><u>335.323</u></u>
ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД			
Деловен фонд			
Фонд на нетековни средства		33.583	20.904
Сопствен фонд		11.039	11.017
		<u>44.622</u>	<u>31.921</u>
Вкупен деловен фонд		<u>44.622</u>	<u>31.921</u>
Вишок на приходи над расходи		20	390
		<u>44.642</u>	<u>32.311</u>
Тековни обврски			
Обврски од работењето	13	322	213
Разграничени обврски	14	327.104	302.799
		<u>327.426</u>	<u>303.012</u>
ВКУПНО ДЕЛОВЕН ФОНД И ОБВРСКИ		<u><u>372.068</u></u>	<u><u>335.323</u></u>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ДЕЛОВНИОТ ФОНД
за годината која завршува на 31 декември 2025
во илјади денари

	Фонд за нетековни средства	Сопствен фонд	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2024	19.400	11.018	30.418
Камати на орочени средства	-	(1)	(1)
Набавени основни средства	1.038	-	1.038
Ревалоризација	1.936	-	1.936
Амортизација	(1.470)	-	(1.470)
Вишок на приходи над расходи	-	390	390
Состојба на 31 декември 2024	20.904	11.407	32.311
Распределени средства во маса за распределба	-	(390)	(390)
Камати на орочени средства	-	22	22
Набавени основни средства	12.626	-	12.626
Ревалоризација	1.600	-	1.600
Амортизација	(1.547)	-	(1.547)
Вишок на приходи над расходи	-	20	20
Состојба на 31 декември 2025	33.583	11.059	44.642

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2025

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Здружението за заштита на авторски музички права - ЗАМП е организација за колективно управување на авторските музички права, во согласност со Законот за авторското право и сродните права („ЗАПСП“), Статутот и дозволата на Министерството за култура на Република Северна Македонија. Здружението во континуитет, со различна организациона поставеност, функционира од 1947 година исклучиво во областа на колективното управување на авторските музички права.

Со Решение бр. 17-2045/13 од 12.06.2003 година („Службен весник на Р.С.М“ бр 19/03) Министерството за култура на Република Северна Македонија му издаде на Здружението Решение за привремена Дозвола за колективно остварување на кабелско реемитирање на авторски музички дела. Врз основа на членовите 149 и 197 од Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на Р.С.М“ бр.115/10 и 140/10), во согласност со членовите 130,131,132,146,147 и 148, а во врска со членот 156 од Законот, министерот за култура издаде Решение за давање дозвола за колективно управување бр. 54-54/1 од 08.04.2011 год., а објавено во службен весник на Република Северна Македонија од 10.05.2011.

Здружението, согласно ЗАПСП и Статутот на здружението работи со непрофитна цел, врз принципите на рационалност и транспарентност и со почитување на правата за конкуренција. Своите права, обврски и одговорности ги извршува во согласност со Уставот на Република Северна Македонија и законите. Здружението ги има следните органи:

- Собрание, како највисок орган на Здружението;
- Управен одбор и
- Надзорен одбор

Колективното управување со правата на носителите на права опфаќа правни работи со корисниците на правата, прибирање на надоместоци од користењето, нивна распределба и заштита на правата пред државни органи и други субјекти.

Колективното управување на правата на домашните автори кои се користат во странство, Здружението ги врши врз основа на посебни договори кои ги склучува со соодветни странски организации.

Здружението колективно ги управува на територијата на Република Северна Македонија и правата на странските автори и носители на права, ако нивните дела уживаат заштита според ЗАПСП и врз основа на меѓународните конвенции и други договори склучени меѓу Република Северна Македонија и други земји, како и врз основа на реципрочни договори склучени меѓу Здружението и соодветни странски здруженија.

Собранието на Здружението ги донесува општиот акт за распределба на надоместоците и општиот акт за определување на висината на надоместоците. Собранието е највисок орган на Здружението. На 31.12.2025 година Претседател на собранието е Г-дин Дејан Момировски. Членови на сообранието се:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - Дејан Момировски | - Дарко Тасев |
| - Николче Мицевски | - Дарко Илиевски Ј. |
| - Ристо Самарџиев | - Никола Автовски |
| - Весна Малинова | - Тодор Завков |
| - Александар Ристовски Принц | - Љупчо Соколовски |
| - Мартин Вучиќ | - Кристијан Габроски |
| - Дарио Панковски | - Ѓорги Крстевски |
| - Огнен Неделковски | - Никола Перевски |

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА (Продолжува)

Со 31.12.2025 година Претседател на управниот одбор е Г-дин Љупчо Павловски.
Членови на управниот одбор се:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Љупчо Павловски | - Давор Јордановски |
| - Благојче Трајковски | - Деан Курчиев |
| - Димитар Димовски | - Илија Косевски |
| - Орце Лазаров | - Орце Зафировски |

Адресата на седиштето на Здружението е: Бул. “Митрополит Теодосиј Гологанов” бр. 28, Скопје. Со состојба на 31 декември 2025 година Здружението вработува 11 лица (2024: 13 лица).

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Здружението се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации (Службен Весник на Р.С.М. бр. 24/2003; 17/2011) и прифатените сметководствени принципи, практики и сметководствени стандарди за презентација на средства, обврски, фондови, приходи и расходи и оперативни резултати на веродостојна, доверлива, целосна и точна основа. Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи се наведени во продолжение на овој текст. Сметководствените политики на Здружението доследно се применуваат од година во година.

3.1. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

3.2. Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки.

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.3. Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за приходите и расходите во периодот кога тие настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.3. Трансакции во странска валута (Продолжува)

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута во денари на 31 декември 2025 и 2024 година се дадени во следниов преглед:

	Во денари	
	2025	2024
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	52,3050	58,8807

3.4. Материјални и нематеријални средства

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозните царини, данокот на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка. За вредноста на набавените средства истовремено се зголемува деловниот фонд на Здружението.

Последователно на секој датум на билансирање тие се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и (ревалоризирана) исправка на вредноста.

Нето ефектот од ревалоризација се признава во корист на Фондот.

3.5. Амортизација

Материјалните и нематеријални средства се амортизираат со примена на пропорционалната метода, така што набавната или ревалоризираната вредност на основните средства се амортизира во пропорционални годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Трошокот за амортизација и депрецијација се признава во тековниот Извештај за приходите и расходите.

Употребените годишни стапки на амортизација за годината кои ги применува организацијата изнесуваат:

Недвижности	1%
Мебел	10 - 20%
Компјутерска опрема и софтвер	20 - 25%
Телекомуникациска опрема и возила	14 - 20%
Долгорочни нематеријални средства	20%

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно (не по групи на средства) за секое средство.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2025

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.6. Залихи

Залихите на материјали во моментот на набавката се евидентираат по нивната набавна вредност. За вредноста на набавените залихи истовремено се зголемува деловниот фонд. Залихата на материјали се намалува во моментот на нивното трошење на товар на деловниот фонд.

Залихите на ситен инвентар ги сочинуваат оние долгорочни средства чија што вредност во моментот на набавката е пониска од 100 ЕУР во денарска противвредност.

Ситниот инвентар се отпишува еднократно во целост во моментот на набавката.

3.7. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на Здружението на денот на кој Здружението станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Здружението ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на финансиските инструменти. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Здружението ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната објективна вредност. Со оглед на малата веројатност за наплата, односно постоење на големи ненадоместиви износи кои раководството не може со сигурност да ги измери, побарувањата од купувачите се евидентираат во моментот кога за истите постои веројатност дека ќе бидат наплатени.

Ваквиот начин на работа е одраз на специфичноста на дејноста на Здружението и фактот дека нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата.

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка. Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Здружението, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.7. Финансиски инструменти (Продолжува)

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства. Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

(г) Долгорочни заеми

Обврските за долгорочни заеми иницијално се признаваат според објективната вредност намалена за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за заеми последователно се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизираната вредност се земаат во предвид трошоците при склучување на кредитниот аранжман, како и попустите добиени при исплатата на обврските за заеми. Приходите и трошоците се признаваат во извештајот на приходи и расходи во моментот на плаќање или отпис на обврските, како и во текот на амортизацијата на заемите.

3.8. Признавање на приходи и расходи

Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции значи приходите, односно расходите да се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост.

Приходите, односно расходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно.

Приходите, односно расходите се расположливи кога се остварени, односно кога настанале (се наплатени т.е. платени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период, односно обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

3.8. Фондови

Фондовите иницијално се креирани од парични и непарични придонеси на основачите.

Последователно, фондовите се зголемени/намалени преку дополнителни придонеси од основачите, преку резултатите (вишоци/кусоци) од работењето во текот на периодите, промените во нето евидентирана вредност на опремата (капитални трошоци) објаснето во Белешка 3.4 и останати законски барања.

„ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА“ - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ

	2025	2024
Приходи од музички авторски права	22.094	14.162
Приходи од кабелски оператори	7.105	8.163
Останати приходи	-	-
Вкупно	29.199	22.325

Здружението за заштита на авторските музички права - ЗАМП, приходите од услуги ги евидентира како процент од наплатениот (реализираниот) надомест за користење на авторски музички дела, согласно Законот за заштита на авторско право и објавениот важечки тарифник за наплата на надомест.

Приходите од кабелските оператори, се евидентираат истотака како процент од наплатениот надомест, врз основа на договори за реемитување на странски канали со операторите.

5. ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2025	2024
Потрошени материјали и енергија	1.258	1.001
Трошоци за телекомуникации	1.000	983
Трошоци за одржување и заштита	1.653	636
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	7	8
Комунални услуги	65	252
Останати услуги	213	66
Дневници и патни трошоци	942	1.172
Репрезентација	340	199
Осигурување	55	32
Банкарски трошоци	154	148
Индиректни даноци	19	14
Интелектуални услуги	8.423	4.937
Капитални расходи	502	221
Вкупно	14.631	9.669

6. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	2025	2024
Бруто плати	14.589	12.020
Регрес и останати надоместоци за вработените	421	1.046
Вкупно	15.010	13.066

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. ДАНОКОТ НА ВКУПЕН ПРИХОД

	2025
Приходи од продажба на производи и стоки	-
Приходи од услуги	-
Приходи од кирии и закупнини	-
Сопствени приходи	462
Вкупни приходи од вршење на стопанска дејност	462
Намалување на приходот за 1.000.000 мкд	(462)
Вкупни приходи по намалување	-
Годишен данок на вкупен приход (1%)	-

Согласно одредбите во Законот за данок на добивка, данокот на вкупен приход се пресметува и плаќа во висина од 1% од износот на остварените вкупни приходи од стопанска дејност во календарската година на износот кој надминува 1.000.000 денари.

8. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер	Вкупно
<i>Набавна вредност</i>		
Состојба на 1 јануари 2024	3.080	3.080
Набавки во текот на годината	875	875
Ревалоризација	210	210
Состојба на 31 декември 2024	4.165	4.165
Набавки во текот на годината	6.073	6.073
Ревалоризација	512	512
Состојба на 31 декември 2025	10.750	10.750
<i>Акумулирана амортизација</i>		
Состојба на 1 јануари 2024	2.857	2.857
Амортизација за 2024	137	137
Ревалоризација	159	159
Состојба на 31 декември 2024	3.153	3.153
Амортизација за 2025	1.094	1.094
Ревалоризација	212	212
Состојба на 31 декември 2025	4.459	4.459
Нето сегашна вредност на:		
- 31 декември 2025	6.292	6.292
- 31 декември 2024	1.012	1.012

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Градежни објекти	Опрема	Вкупно
<i>Набавна вредност</i>			
Состојба на 01 јануари 2024	24.303	8.124	32.427
Набавки	-	163	163
Ревалоризација	1.455	272	1.727
Состојба на 31 декември 2024	25.758	8.559	34.317
Набавки	6.126	636	6.762
Ревалоризација	1.556	268	1.824
Состојба на 31 декември 2025	33.440	9.463	42.904
<i>Акумулирана депрецијација</i>			
Состојба на 01 јануари 2024	5.494	7.734	13.228
Депрецијација 2024	239	212	451
Ревалоризација	304	421	725
Намалувања (расход)	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	6.037	8.367	14.404
Депрецијација 2025	303	122	425
Ревалоризација	295	468	763
Намалувања (расход)	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025	6.635	8.957	15.592
Нето сегашна вредност на:			
- 31 декември 2025	26.805	506	27.312
- 31 декември 2024	19.721	192	19.913

10. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2025	2024
Побарувања од државата	390	390
Салдо на 31 декември	390	390

11. ДЕПОЗИТИ

	2025	2024
Краткорочни депозити-Комерцијална Банка	221.299	220.074
Салдо на 31 декември	221.299	220.074

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

12. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Жиро сметки	111.594	87.741
Благајна	6	17
Девизна сметка	<u>5.175</u>	<u>6.176</u>
Салдо на 31 декември	<u>116.775</u>	<u>93.934</u>

13. ОБВРСКИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски спрема добавувачи	322	213
Салдо на 31 декември	<u>322</u>	<u>213</u>

14. РАЗГРАНИЧЕНИ ОБВРСКИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски кон домашни и странски автори	307.726	285.147
Обврски кон странски иматели на права	5.969	4.295
Други средства за распределба	74	22
Вратени средства во маса за распределба	13.335	13.335
Резервен фонд		
Салдо на 31 декември	<u>327.104</u>	<u>302.799</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2025

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

14. РАЗГРАНИЧЕНИ ОБВРСКИ (Продолжува)

Салдото на разграничените обврски со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година се состои од:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски за исплата на авторски надоместоци кон македонски автори за мали права за претходни години	55.260	46.964
Маса за распределба на авторски надоместоци по основ на мали права по тековната репартициона година	147.683	122.015
Обврски за исплата на авторски надоместок кон македонски автори од механичка репродукција	34	34
Маса за распределба на авторски надоместоци кон македонски автори од странски авторски друштва	17.527	15.368
Обврски за исплата на авторски надоместоци кон странски авторски друштва за претходни години	83.603	99.702
Обврски за исплата кон странски иматели на права од наплата на кабелски оператори за претходни години	1.779	861
Маса за распределба кон странски иматели на права од наплата на кабелски оператори за тековната година	4.190	3.434
Вратени средства во маса за распределба	13.335	13.335
Обврски за исплата на авторски надоместок кон македонски автори од дигитални сервиси	3.620	1.065
Други средства за распределба	<u>74</u>	<u>22</u>
Салдо на 31 декември	<u>327.104</u>	<u>302.799</u>

15. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ И ПРАВНИ СПОРОВИ

Со состојба на 31.12.2025 година Здружението се јавува како тужител во повеќе правни спорови по основ на надомест за користење на авторски музички дела, согласно важечкиот тарифник. Здружението не ги признава побарувања како средства за судските спорови поради неможноста да се утврди веројатноста за наплата од истите, како и поради политиката за признавање на побарувањата.

Против Здружението не се евидентирани правни спорови на 31.12.2025 година.

16. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.